

на правата и интересите на малолетното дете до донесување на конечната одлука на судот за одземање на родителското право.

По исклучок од ставот 3 на овој член, доколку центарот за социјална работа утврди дека родителот со своите постапки грубо го занемарил или злоупотребил детето и со тоа го довел во опасност животот на детето, е должен веднаш времено да го одземе детето и да покрене постапка за одземање на родителското право пред надлежниот суд, да му обезбеди соодветно згрижување и да преземе мерки за заштита на правата и интересите на малолетното дете до донесување на правосилна одлука на судот за одземање на родителското право.

Во случаите од ставовите 4 и 5 на овој член центарот за социјална работа е должен веднаш да поведе постапка против родителот на малолетното дете за сторено кривично дело.“

Член 6

Членот 134 се брише.

Член 7

Во членот 279-з ставови 4, 5 и 6 по зборот „членовите“ се додаваат зборовите: „78 став 2, 79 став 1, 91“.

Член 8

По членот 279-з се додаваат два нови члена 279-s и 279-и, кои гласат:

„Член 279-s

Надлежен орган за изрекување на прекршочните санкции од членот 279-з од овој закон е надлежниот суд.

Член 279-и

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка, за прекршоците утврдени со овој закон, Министерството води постапка за порамнување, согласно со Законот за прекршоците.“

Член 9

Низ целиот текст на Законот зборот „процесната“ се заменува со зборот „парничната“, зборот „вонпроцесна“ се заменува со зборот „вонпарнична“, а зборовите: „извршната постапка“ се заменуваат со зборот „извршување“.

Член 10

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 11

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за семејството.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FAMILJE

Neni 1

Në Ligjin për familje (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/92, 9/96, 38/2004, 33/2006, 84/2008, 67/10, 156/10, 39/12 dhe 44/12), pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon:

“Neni 14-a

Qendra për Punë Sociale vendos dhe mban evidencë e cila përmban të dhëna të nevojshme për realizimin e të drejtave nga marrëdhëniet familjare dhe kujdestarisë.

Në evidencën mbahen të dhëna për shfrytëzuesit e të drejtës në bazë të numrit unik të amzës të qytetarit.

Në grumbullimin, përpunimin, shfrytëzimin, këmbimin dhe ruajtjen e të dhënave për shfrytëzuesit nga paragrafi 1 i këtij neni, zbatohen dispozitat nga rregullat nga sfera e mbrojtjes së të dhënave personale.

Mënyrën e mbajtjes së evidencës dhe dokumentacionin e nevojshëm nga paragrafi 1 i këtij neni i përcakton ministri i Punës dhe Politiqës Sociale.”

Neni 2

Në nenin 16 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafë të rinj 3 dhe 4, si vijojnë:

“Propozimin për miratimin e vendimit për dhënien e lejes për lidhje të martesës mund ta parashtrojë vetëm personi nga paragrafi 2 i këtij neni.

Në procedurën për miratimin e vendimit për dhënien e lejes për lidhje të martesës të personit nga paragrafi 2 i këtij neni, gjykata do t'i dëgojë parashtresin e mitur të propozimit, prindërit e tij, përkatësisht kujdestarin dhe personin me të cilin personi i mitur dëshiron të lidhë martesë.”

Neni 3

Pas nenit 22 shtohet nen i ri 22-a, si vijon:

“Neni 22-a

Për martesën e lidhur në kundërshtim me nenet prej 15 deri 22 të këtij ligji, zbatohen dispozitat e këtij ligji të cilat kanë të bëjnë me anulimin e martesës.”

Neni 4

Në nenin 90 paragrafi 2 pas alinesë 4 shtohet aline e re 5, si vijon:

“- e detyron fëmijën në lëmshë apo e shfrytëzon fëmijën për lëmshë.”

Neni 5

Në nenin 91 paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

“Qendra për Punë Sociale në rastet nga neni 90 paragrafi 2 i këtij ligji, do t'i sugjerojë prindit për mangësitë dhe lëshimet në kryerjen e të drejtës prindërore, do të miratojë aktvendim për mbikëqyrje të përhershme mbi kryerjen e të drejtës prindërore dhe do të zbatojë punë profesionale këshillëdhënëse me prindërit dhe me fëmijët.”

Pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafë të rinj 4, 5 dhe 6, si vijojnë:

“Nëse prindi i fëmijës i cili është lënë pas dore apo keqpërdorur, nuk vepron sipas sugjerimit të qendrës për punë sociale dhe përsëri e keqpërdor të drejtën prindërore apo e lë pas dore në mënyrë të vrazhdë kryerjen e detyrave prindërore, qendra për punë sociale është e detyruar menjëherë përkohësisht ta marrë fëmijën nga prindi dhe të ngrejë procedurë për heqjen e të drejtës prindërore para gjykatës kompetente, t'i sigurojë përkujdesje përkatëse dhe të ndërmarë masa për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijës së mitur, deri në miratimin e vendimit përfundimtar të gjykatës për heqjen e të drejtës prindërore.

Me përjashtim nga paragrafi 3 i këtij neni, nëse qendra për punë sociale përcakton se prindi me veprimet e veta e ka lënë pas dore në mënyrë të vrazhdë apo e ka keqpërdor fëmijën dhe me atë e ka sjell në rrezik jetën e fëmijës, detyrohet që menjëherë përkohësisht ta marrë fëmijën dhe të ngrejë procedurë për marrjen e të drejtës prindërore para gjykatës kompetente, t'i sigurojë përkujdesje përkatëse dhe të ndërmarë masa për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të fëmijës së mitur, deri në miratimin e vendimit të plotfuqishëm të gjykatës për heqjen e të drejtës prindërore.

Në rastet nga paragrafët 4 dhe 5 të këtij neni, qendra për punë sociale është e që detyruar menjëherë të ngrejë procedurë kundër prindit të fëmijës së mitur për vepër të kryer penale."

Neni 6

Neni 134 shlyhet.

Neni 7

Në nenin 279-z paragrafët 4, 5 dhe 6 pas fjalës "nenet" shtohen fjalët: "78 paragrafi 2, 79 paragrafi 1, 91".

Neni 8

Pas nenit 279-z shtohen dy nene të reja 279-x dhe 279-i, si vijojnë:

"Neni 279-x

Organ kompetent për shqiptimin e sanksioneve kundërvajtëse nga neni 279-z të këtij ligji është gjykata kompetente.

Neni 279-i

Para parashtrimit të kërkesës për procedurë kundërvajtëse, për kundërvajtjet e përcaktuara me këtë ligj, Ministria mban procedurë për barazim, në pajtim me Ligjin për kundërvajtje."

Neni 9

Në tërë tekstin e ligjit fjala "procesuale" zëvendësohet me fjalën "kontestimore", fjala "jashtëprocesuale" zëvendësohet me fjalën "jashtëkontestimore" dhe fjalët: "procedurë përmbarese" zëvendësohen me fjalën "përmbarim".

Neni 10

Rregullat nënligjore të parapara me këtë ligj do të miratohen në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 11

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për familje.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1092.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за превоз на опасни материи во патниот и железничкиот сообраќај,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 19 февруари 2014 година.

Бр. 07 – 1064/1
19 февруари 2014 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ МАТЕРИИ ВО ПАТНИОТ И ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за превоз на опасни материи во патниот сообраќај и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 13/13 и 163/13), во членот 23 став 1 точка 4 зборовите: "и печат" се бришат.

Член 2

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз на опасни материи во патниот сообраќај и железничкиот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 161/2009), во членот 19 зборовите: "во период од девет години од денот на влегувањето во сила на актот со кој ќе се пропишат потребните спецификации" се заменуваат со зборовите: "најдоцна до 30 јуни 2016 година".

Член 3

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за превоз во патниот сообраќај.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT TË MATERIEVE TË RREZIKSHME NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR DHE HEKURUDHOR

Neni 1

Në Ligjin për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 92/2007, 161/2009, 17/11, 54/11, 13/13 dhe 163/13), në nenin 23 paragrafi 1 pika 4, fjalët: "dhe vulë" shlyhen.

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport të materieve të rrezikshme në komunikacionin rrugor dhe hekurudhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 161/2009), në nenin 19 fjalët: "në periudhë prej nëntë vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të aktit me të cilin do të përcaktohen specifikimet e nevojshme" zëvendësohen me fjalët: "më së voni deri më 30 qershor 2016".

Neni 3

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për transport në komunikacionin rrugor.

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë"